

Минатиот викенд беа скроени партиските листи за идните пратеници. За разлика од ВМРО-ДПМНЕ, чие објавување на листите помина мирно, кај СДСМ беше бурно, со денови имаше реакции. Ниту една од поголемите партии, но и од помалите не понудија некакво изненадување, освежување на кадровскиот состав на листите. Бучковски, Пенев, Поповски, Шекеринска, Митрева и Макрадули се на врвот на СДСМ - листите, луѓе кои во изминативе 4 години беа на истурените

позиции во власта. Кај опозициониот блок ситуацијата речиси е идентична. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Груевски, Славевски, Горчев, Бонева, Георгиевски и Милошоски, се луѓе добро познати на граѓаните. Слична е состојбата и кај ВМРО-НП на Георгиевски и Новата социјалдемократска партија на Тито Петковски. ВМРО - Народна партија ги објави првите пет кандидати за избор на пратеници во шесте изборни единици на претстојните парламентарни избори. Георгиевски на



I N F O

I N F O

I N F O

МАНИПУЛИРАЊЕ СО БОШКОСКИ И ТАРЧУЛОВСКИ

Во средата (31 мај) при посетата на Хаг, министерката за надворешни работи, Илинка Митрева, планираше да ги посети поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски во затворот Шевенинген, но уште пред да замине, Тарчуловски одбил средба со неа. Според извори на МНР,



Митрева требаше да му соопшти на Бошкоски дека Владата е подготвена да ја финансира неговата одбрана пред Хашкиот суд. Според ВМРО-ДПМНЕ, посетата на Митрева е уште еден показател дека државата реторички и вербално постапува со Бошкоски и со Тарчуловски.

ДОГОВОР ЗА РЕАДМИСИЈА СО БЕНЕЛУКС



Македонија во Хаг потпиша договор за реадмисија со земјите од Бенелукс (Белгија, Холандија и Луксембург). Тоа е единаесеттиот договор за враќање на нелегалните имигранти што Македонија го има со земјите-членки на ЕУ, а е еден од клучните услови за можно олеснување на визниот режим. Министерот за надворешни работи, Бернард Бот оценил дека потпишувањето на договорот е доказ за одличните односи меѓу Македонија и Холандија, како и доказ за поддршка на македонските аспирации за членство во ЕУ.

РЕГИОНАЛИЗАЦИЈА, НО НЕ И КАНТОНИЗАЦИЈА

Домашни експерти по меѓународно право, евроинтеграции, локална самоуправа и политичари се на мислење дека во Македонија во наредните години ќе се создаваат регионални општински сојузи, кои би го замениле концептот за евентуално идно кантонално или федерално уредување. Според нив



регионализацијата има многу добри страни, дека регионите нема да имаат политичка моќ, но ако не се почитуваат законите (особено оние за интегрирано гранично управување), ќе се појават проблеми за почитување на моќта на централната власт во Скопје. Сепак, некои од нив оценуваат дека во иднина тоа може да се промени. Во границите на државата наскоро ќе се формираат осум поголеми региони - југозападен, пелагониски, вардарски, североисточен, скопски, југоисточен, источен и полошки.

ВИЈА СВОИТЕ ЛИСТИ

врвот на листите го стави речиси целиот состав што беше во извршната власт додека тој раководеше со Владата, но со кои и ги изгуби изборите во 2002 година. Петковски, пак, истапува со луѓето кои не успеаја да се наметнат во власта во изминатите четири години владеење на СДСМ, а и ДОМ на Поповска го објави името на Љубчо Николовски Фуфо, кој се јавува како носител во двојката. Демократската унија за интеграција и Демократската лига на Бошњаците потпишаа Договор

за коалиција. Тие ќе настапат заедно на претстојните парламентарни избори. Демократската лига на Бошњаците во последен момент се "прешалта" во редовите на Ахмети. Партијата инкогнито ги напушти преговорите со коалицијата "За Македонија заедно".

Најжестоката битка на претстојните парламентарни избори ќе се води во првата, скопска, изборна единица каде што партиите ги предложија своите фаворити, покажуваат партиските листи на кандидати. Таму, како

носител на листите, ќе се судрат лидерите на владејачката коалиција и на здружената опозиција Владо Бучковски и Никола Груевски, но не послаби ќе бидат дуелите и во другите пет изборни единици - во "шестката", каде што се среќаваат лидерите на ДУИ и на ДПА, Али Ахмети и Арбен Џафери, во "двојката" лидерот на ЛДП Ристо Пенев и потпретседателот на ВМРО-ДПМНЕ Трајко Славевски, во "тројката" помеѓу Радмила Шекеринска од СДСМ и Силвана Бонева од ВМРО-ДПМНЕ.

I N F O

I N F O

I N F O

КУПОПРОДАЖЕН ДОГОВОР МЕЃУ "МАЏАР ТЕЛЕКОМ" И МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА

"Маџар телеком", сопственикот на Македонски телекомуникации најави дека Собранието на компанијата го овластило менаџментот да откупи максимум 10 отсто од акциите на МТ од Владата на Република Македонија. Од друга страна, пак, во



соопштението од Македонски телекомуникации се наведува дека македонската Влада планира да го продаде својот удел во износ од 45 проценти во АД Македонски телекомуникации (МТ). Точниот број на акции и цената на аквизицијата ќе бидат објавени по склучувањето на договорот со Владата.

ОДРЖАНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО "ЛЕШОК"



На 25 мај 2006 година членовите на Здружението "Лешок" одржаа собир на кој беше поднесен Извештај за работата на Здружението за период 2002-2005 година, од страна на досегашниот претседател Митко Спироски и собирот го одобри истиот.

На собирот беа предложени и едногласно избрани нови девет членови на Собранието, кој е највисок орган на Здружението. За нов претседател беше избран Дракче Коцевски, а за заменик Илија Петрушевски. Новите членови на Собранието ќе продолжат да ја реализираат програмската определба на Здружението "Лешок" во наредните две години.

НАЈНОВОТО СПИСАНИЕ "ГРАДИНА" СО ОМАЖ ЗА СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

Списанието за литература, уметност и култура "Градина" од Ниш, Србија, излегува од 1900 година. Најновиот 12 број за годинава, целосно ѝ е посветен на современата македонска литература. Оваа своевидна антологија на автори од помладите генерации во македонската литература е структурирана во четири тематски блока. Дванаесет раскажувачи ги исполнуваат страниците за проза, присутна е и поезијата, третиот дел именуван е како "Скок во монодрамата", а во "Линкови" поместени се од неколку македонски автори. Новото претставување на современата македонска литература во "Градина" претставува едно од највредносните и поцелосни презентации во странство во последниве неколку години. Тоа е извонреден напор и резултат на Зоран Пешиќ-Сигма, кој го дополнуваат и одличните преводи од македонски на српски јазик, чии потписници се Данијела Костадиновиќ, Радомир Виденовиќ и Љупчо Силјановски.